



СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
Основана 1922
ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA
Founded 1922

Силвер Покровител - на Стопанската комора на Македонија

Целта на овој проект е да им понудиме на членките, во пакет, повеќе видови на услуги кои би ги користеле континуирано во подолг временски период и да ја ставиме на располагање на заинтересираните членки расположивата кадровска и техничка инфраструктура на Комората за развој и промоција на нивниот бизнис.

Воедно овој проект ќе ја издвои Вашата компанија од останатите, и ќе Ви даде примат за многу други дополнителни активности и бенефити кои не се содржани во овој тип на партнерство, а произлегуваат од наведените содржини.

Стопанската комора на Македонија на " СИЛВЕР ПОКРОВИТЕЛОТ ", му обезбедува:

- Претставување на ЛОГОТО на Силвер покровителот:
 - во е – верзијата на публикацијата на Комората „Бизнис Инфо“, која се дистрибуира до фирмите членки;
 - во салите за состаноци на Стопанската комора на Македонија и во регионалните канцеларии во Прилеп, Битола, Кичево, Штип и Кавадарци, со назнака „Силвер покровител“;
 - на информативни табли за одреден настан со назнака „Покровител“;
 - на посебен линк означен „Покровител“ на веб-порталот на Комората;
 - во печатените , електронските изданија како и промотивните материјали на Комората, согласно расположливиот закупен простор;
 - рекламни пораки на " Покровител " на ТВ панелите поставени на спратовите низ комората;
 - дистрибуција на флаери/промотивни материјали на седници, состаноци, настани, бизнис форуми, семинари, презентации и други манифестации организирани од Комората -

(доколку претходно Покровителот го достави промотивниот материјал до Комората);

- испраќање на електронски newsletter (информатор, каталози, флаери), подготвен од компанијата Силвер Покровител до 10.000 фирми членки, 4 пати во месецот;
 - поставување на услугите/производите на Силвер Покровителот во сервисот Понуда-Побарувачка на сајтот на Стопанската комора на Македонија;
-
- Поставување и дистрибуција на комерцијален оглас (продажба/ закуп на деловен простор, земјиште или опрема, работни програми, повици и сл.) доставен од страна на Силвер покровителот;
 - Ексклузивно интервју со менаџерот на компанијата на Силвер покровител и негово електронско дистрибуирање до компаниите од базата на Стопанската комора на Македонија, како и објава во електронската публикација „Бизнис Инфо“ во е- издание на Комората;
 - Пристап до сервисите на веб – порталот на Комората;
 - Попусти на котизации за учество на Покровителот на семинари/работилници/советувања со еминентни предавачи организирани во Комората.